

# Службен гласник

Број 8

понеделник, 05.03.2018 година

на Општина Кавадарци



## СОДРЖИНА

Решение за објавување на Одлука за еднострано раскинување на Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во Општина Кавадарци кое се остварува како концесија за јавна услуга со арх.бр.21-2357/59 од 16.06.2017 година (на Општина Кавадарци);	3
Одлука за еднострано раскинување на Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во Општина Кавадарци кое се остварува како концесија за јавна услуга со арх.бр.21-2357/59 од 16.06.2017 година (на Општина Кавадарци);	3
Решение за објавување на Одлука за давање Согласност за потпишување на Спогодба за раскинување на Договор за Јавно приватно партнерство(Концесија ) за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Кавадарци бр.03-713/8 од 27.06.2012 година и арх.бр.03-81/1 од 27.06.2012 година (на ДПТУ ДООЕЛ увоз-извоз КМГ ЕОЛ КВАЗАР Скопје)	4
Одлука за давање Согласност за потпишување на Спогодба за раскинување на Договор за Јавно приватно партнерство(Концесија ) за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Кавадарци бр.03-713/8 од 27.06.2012 година и арх.бр.03-81/1 од 27.06.2012 година (на ДПТУ ДООЕЛ увоз-извоз КМГ ЕОЛ КВАЗАР Скопје)	5
Решение за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци во 2018 година;	8

Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци во 2018 година;	<b>8</b>
Решение за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат;	<b>10</b>
Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат;	<b>11</b>
Решение за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за усогласување на намената на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето;	<b>12</b>
Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за усогласување на намената на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето;	<b>12</b>
Решение за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за комунални дејности за 2018 година;	<b>13</b>
Програма за изменување и дополнување на Програмата за комунални дејности за 2018 година;	<b>14</b>
Решение за објавување на Одлука за кофинансирање на Проектот “Изградба на дел од главен колектор за отпадни води на град Кавадарци до прочистителна станица”.	<b>15</b>
Одлука за кофинансирање на Проектот “Изградба на дел од главен колектор за отпадни води на град Кавадарци до прочистителна станица”.	<b>15</b>
Решение за објавување на Одлуката за давање на согласност на Годишен План за вработување на ООУ „Димката А Габерот,, с.Ваташа со арх.бр.04-32/3 од 14.02.2018 година;	<b>16</b>
Одлуката за давање на согласност на Годишен План за вработување на ООУ „Димката А Габерот,, с.Ваташа со арх.бр.04-32/3 од 14.02.2018 година;	<b>17</b>
Решение за објавување на Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(Бојанчиште);	<b>18</b>
Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(Бојанчиште);	<b>18</b>
Решение за објавување на Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(базент)	<b>19</b>
Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(базент)	<b>19</b>
Техничка Исправка од Комисија Статут и прописи	<b>20</b>

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **За објавување на**

**Одлука за еднострано раскинување на Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во Општина Кавадарци кое се остварува како концесија за јавна услуга со арх.бр.21-2357/59 од 16.06.2017 година (на Општина Кавадарци)**

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за еднострано раскинување на Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во Општина Кавадарци кое се остварува како концесија за јавна услуга со арх.бр.21-2357/59 од 16.06.2017 година (на Општина Кавадарци), донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 02.03.2018 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-1204/1**  
**05.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**м-р Митко Јанчев**

Врз основа на член 44 став 2, алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (Службен Весник бр. 6/2012, 144/2014, 33/2015, 104/2015, 215/2015), член 114 од Законот за облигационите односи ( Службен Весник бр. 18/2001, 78/2001, 4/2002, 59/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009, 161/2009, 123/2013), а согласно член 51 став 1, алинеја 4 од Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во Општина Кавадарци кое се остварува како концесија за јавна услуга склучен помеѓу Општина Кавадарци- Совет на Општина Кавадарци (во натамошниот текст:Концедент), од една страна, и ДПН Градски Паркинг КавДооел Кавадарци и Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕРЈАЦЕ ДООЕЛ Увоз-извоз С.Сопот, Кавадарци од друга страна, (во натамошниот текст: Концесионер), заведен под ОДУ бр. 552/17 од 12.07.2017 година, согласно член 36 став 1 точка 16 од Законот за Локалната самоуправа (Службен Весник бр. 5/2002),член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци(„Службен Гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 02.03. 2018 година, ја донесе следната:

## **ОДЛУКА**

**За еднострано раскинување на Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во Општина Кавадарци кое се остварува како концесија за јавна услуга со арх.бр.21-2357/59 од 16.06.2017 година (на Општина Кавадарци)**

### **Член 1**

**ЕДНОСТРАНО СЕ РАСКИНУВА** Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во Општина Кавадарци склучен на ден 16.06.2017 година помеѓу Општина Кавадарци и ДПН Градски Паркинг КавДооел Кавадарци и Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕРЈАЈЦЕ ДООЕЛ Увоз-извоз С.Сопот, Кавадарци.

### **Член 2**

Градоначалникот на Општина Кавадарци да иницира постапка за наплата на Гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на договорот.

### **Член 3**

Концесионерот не стекнува никакви права на опремата за вршење на концесиска дејност, вклучувајќи ги и другите вложувања кои се предмет на концесијата, како и на прирастоците и другите приходи од концесијата.

### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци,„

**Бр.08-984/1**  
**02.03.2018 година**  
**Кавадарци**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**Ристо Сакалиев**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

### **Р Е Ш Е Н И Е**

#### **За објавување на**

**Одлука за давање Согласност за потпишување на Спогодба за раскинување на Договор за Јавно приватно партнерство(Концесија ) за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Кавадарци бр.03-713/8 од 27.06.2012 година и арх.бр.03-81/1 од 27.06.2012 година (на ДПТУ ДООЕЛ увоз-извоз КМГ ЕОЛ КВАЗАР Скопје)**

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање Согласност за потпишување на Спогодба за раскинување на Договор за Јавно приватно партнерство(Концесија ) за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Кавадарци бр.03-713/8 од 27.06.2012 година и арх.бр.03-81/1 од 27.06.2012 година (на ДПТУ ДООЕЛ увоз-извоз КМГ ЕОЛ КВАЗАР Скопје) , донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 02.03.2018 година.

2.Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-1204/2**  
**05.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**м-р Митко Јанчев**

Согласно член 46 во врска со член 43 став 1 алинеа 4 од Закон за концесии и јавно приватно партнерство, („Службен Весник на РМ, бр.6/2012, 144/2014, 33/2015,104/2015,215/2015), и Одлуката за давање согласност за Спогодбено раскинување на Договор за јавно приватно партнерство (концесија) за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Кавадарци бр.08-725/1 од 16.02.2018 година, донесена од страна на Советот на Општина Кавадарци, а врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.05/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци ("Службен гласник на Општина Кавадарци" бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 02.03.2018 година, ја донесе следната:

## **О Д Л У К А**

**за давање Согласност за потпишување на Спогодба за раскинување на Договор за Јавно приватно партнерство (Концесија) за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Кавадарци**  
**бр.03-713/8 од 27.06.2012 година**

### **Член 1**

Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци дава Согласност за потпишување на Спогодба за раскинување на Договор за Јавно приватно партнерство (Концесија) за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Кавадарци бр.03-713/8 од 27.06.2012 година и тоа :

## **СПОГОДБА**

За раскинување на Договор за Јавно приватно партнерство (Концесија) за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Кавадарци бр.03-713/8 од 27.06.2012 година

Склучена на ден \_\_\_\_\_.2018 година во Кавадарци помеѓу:

1)ОПШТИНА КАВАДАРЦИ, со седиште на Плоштад Маршал Тито бб, со ЕМБС \_\_\_\_\_ застапувана од Градоначалникот Митко Јанчев, како Јавен партнер и

2)КМГ ЕОЛ КВАЗАР Скопје,бул,Партизански Одреди 40-1/5 Скопје, со ЕМБС:6301983 и ЕДБ:МК4030007012510, застапувано од управителот Горанчо Паунов, како Приватен партнер.

#### Член 1

Со Договор за Јавно приватно партнерство (Концесија) за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Кавадарци заверен кај Јавниот партнер под бр.03-713/8 од 27.06.2012 година и кај Приватниот партнер под бр.03-81/1 од 27.06.2012 година (во натамошниот текст: Договор за ЈПП), Јавниот и Приватниот партнер ги уредија меѓусебните права и обврски во врска со реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во општина Кавадарци, а во согласност со тендерската документација по спроведениот Отворен повик 1/2012 број 18-713/1 од 10.02.2012 година.

#### Член 2

Со оглед на тоа што Потписниците ги повредиле договорните обврски кои за нив произлегуваат од Договорот за ЈПП, а особено што:

1. Приватниот партнер не изготвил основен и изведбен проект за реконструкција во рок не подолг од 30 дена од склучувањето на Договорот за ЈПП;

2. Приватниот партнер не поставил ормарчиња во доволен број утврден во член 10 став 1 ал.4 од Договорот за ЈПП;

3. Приватниот партнер во рок од 15 дена по истекот на рокот за замена на светлечките тела не доставил банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на Договор во износ од 0,3% од вредноста на Договорот за ЈПП;

4. Јавниот партнер во повеќе наврати не ги извршувал редовно своите обврски во поглед на навремена исплата на месечниот надоместок за модернизација, реконструкција и одржување на јавното осветлување,

Потписниците слободно, сериозно и непоколебливо СПОГОДБЕНО го раскинуваат Договорот за ЈПП, така што обете се ослободуваат од своите обврски за негово исполнување.

#### Член 3

Потписниците се согласни дека со денот на потпишувањето на оваа спогодба правото на сопственост на светлечките тела, како и на другите составни делови на јавното осветлување се пренесува на Јавниот партнер без надомест.

Потписниците се согласни дека правото на користење и управување со светлечките тела, како и на другите составни делови на јавното осветлување приватниот партнер ќе му го пренесе на Јавниот партнер во рок од 30 дена по истекот на рокот од 3 месеци од член 4 став 1 ал.3 од оваа спогодба. Преносот ќе се изврши со записник од страна на овластени лице од двете страни.

#### Член 4

Со оглед на тоа што постојат меѓусебни побарувања настанати со исполнување на дел од обврските од Договорот за ЈПП, потписниците вршат порамнување со взаемни попуштања така што:

- Потписниците спогодбено се откажуваат од правото да бараат надомест на штета поради неисполнување;

- Потписниците спогодбено се откажуваат од пресметка и барањето за исплата на камати по основ на задоцнето плаќање по било кој основ;

- Приватниот партнер се обврзува, на свој трошок, да продолжи со одржувањето на јавното осветлување на начин како што е утврдено со Договорот за ЈПП во период од 3 месеци, односно заклучно со 01.05.2018 година;

-Потписниците се согласни последната фактура која Јавниот партнер се обврзува да му ја исплати на Приватниот партнер согласно договорот за ЈПП да биде фактурата за месец Јануари 2018 година. Јавниот партнер се обврзува на Приватниот партнер да му ја плати фактурата за месец Јануари 2018 година, во рок од 8 дена од денот на потпишувањето на оваа спогодба .

#### Член 5

Со благовременото и целосно исполнување на взаемните права и обврски кои за потписниците произлегуваат од оваа Спогодба, заеднички изјавуваат дека меѓу себе повеќе ништо не побаруваат по овој основ.

Потписниците на оваа Спогодба се согласни дека во случај една од нив благовремено и во целост да не исполни некоја обврска преземена врз основа на оваа Спогодба, должна е на другата страна да и ја надомести целокупната штета во вид на обична штета и изгубена добивка.

#### Член 6

Со потпишувањето и исполнувањето на оваа спогодба престанува да важи јавното приватно партнерство (Концесијата), воспоставено со Договорот за ЈПП.

#### Член 7

Оваа Спогодба се заверува кај Нотар, а трошоците за неговата заверка ќе ги сноси Јавниот партнер.

#### Член 8

Во случај на спор, Потписниците на оваа спогодба ќе се обидат спорните прашања да ги решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат надлежен за решавање на спорот ќе биде стварно и месно надлежниот суд во Република Македонија.

#### Член 9

Оваа Спогодба е составена во 5 (пет) истоветни примероци од кои по 2 (два) за секоја договорна страна, и 1 за надлежниот Нотар.

За Јавниот партнер,  
М-р Митко Јанчев,  
Градоначалник

За Приватниот партнер,  
Горанчо Паунов,  
Управител

#### Член 2

Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да ја потпише горечитираната Спогодба.

#### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Кавадарци,„

**Бр.08-984/2**  
**02.03.2018 година**  
**Кавадарци**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**Ристо Сакалиев**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

## **Р Е Ш Е Н И Е**

### **За објавување на**

### **Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци во 2018 година**

1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци во 2018 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 02.03.2018 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-1204/3**  
**05.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**м-р Митко Јанчев**

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за Локална Самоуправа („Сл. весник на РМ” бр.5/2002), а во врска со член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ”бр. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци („Сл. гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 02.03.2018 година, донесе

## **П Р О Г Р А М А**

### **за изменување и дополнување на**

### **Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2018 година**

#### **Член 1**

Во Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2018 година (Службен гласник на "Општина Кавадарци" бр. 4/2017) се врши следното изменување и дополнување:

Во Глава: IV. Урбанистички планови финансирани од Правни и физички лица, Општина Кавадарци, после точка 23 се додава една нова точка која гласи:



24. „ Локална урбанистичка планска документација за Г2-Лесна индустрија на КП бр. 190/1, 190/2 и 192/2, КО Крњево, Општина Кавадарци,,

Површина на опфат - 2,1ха

Граница на опфат– на северо-запад - улица Ѓоре Брушански  
- на северо-исток - улица 11-та Бригада  
- на југо-исток - улица Бегнишка  
- на југо-запад – улица Праведничка

Намена на површини – Г- **Производство, Индустрија и Сервиси**  
Г2-Лесна и загадувачка индустрија

25. „ Детален урбанистички план за дел од УБ 6К (опфат меѓу ул. Киро Крстев, ул. Димче Мирчев, ул. Шакалица, ул. Методија Џунов-Џико), Општина Кавадарци,,

Површина на опфат - 1,7ха

Граница на опфат– на северо - улица Димче Мирчев  
- на исток - улица Методија Џунов - Џико  
- на запад - улица Киро Крстев  
- на југо – улица Шакалица

Намена на површини – **A1- Домување во станбени куќи**

26., Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од УБ ”Трибор”, урбан модул 8 Општина Кавадарци,,

Површина на опфат - 0,76ха

Граница на опфат– на северо-исток - улица Пано Џунов  
- на северо-запад - граница на КП бр 3993/1 КО Ваташа  
- на југо-запад - улица Моклишка  
- на југо-исток – граница на КП бр 4176 КО

Ваташа

Намена на површини – **A1- Домување во станбени куќи**

27., Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УБ ”Едвард Кардељ”, урбан модул В, Општина Кавадарци,,

Површина на опфат - 1,5ха

Граница на опфат– на север - Булевар Кочо Рацин  
- на запад - улица Илинденска  
- на југо - улица Охридска  
- на исток – улица Орце Николов

Намена на површини – A1- Домување во станбени куќи  
Б2-Големи трговски единици  
Е2 – комунална супраструктура-автобуска станица  
Д- Зеленило и рекреација

28., Детален урбанистички план за дел од УБ 9К, Општина Кавадарци,,

Површина на опфат - 4ха

Граница на опфат– на север - Северен Булевар  
- на запад - Западен Булевар  
- на југо - булевар Вељко Влаховиќ  
- на исток – Булевар Цветан Димов

Намена на површини – Б - Комерцијални и деловни намени  
Е2 – комунална супраструктура-бензинска пумпа

Во останатиот дел Програмата останува непроменета.

### Член 3

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кавадарци".

**Бр.08-984/3**  
**02.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**Ристо Сакалиев**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

#### За објавување на

**Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат**

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 02.03.2018 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-1204/4**  
**05.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**м-р Митко Јанчев**

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.весник на Општина Кавадарци” бр.8/05), а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, бр.54/11, бр.155/12, бр.53/13, бр.72/13, бр.44/14, бр.115/14, бр.199/14, бр.124/15, бр.129/15, бр.217/15 и бр.31/16), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 02.03.2018 година, донесе

## **О Д Л У К А**

### **За утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска**

### **документација за објекти надвор од планскиот опфат**

#### **Член 1**

Се утврдува потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат, со што ќе се изврши документирање на состојбата која е утврдена на лице место, за следните барања:

1. **Барање арх.бр. 14-4524 на барателот Пано Трајков, ул.Шакалица бр.26 од Кавадарци, за утврдување на правен статус на бесправен објект.**  
–Станбен простор –Викенд куќа – зграда бр.29 изграден на КП бр.548 м.в. Рамниште во КО Брушани.
2. **Барање арх.бр. 15-93 на барателот Ристо Стамациев, ул.Тиквешка бр.12 од Кавадарци, за утврдување на правен статус на бесправен објект.**  
–Станбен простор – Викенд куќа – зграда бр.7 изграден на КП бр.24 м.в. Голема Страна во КО Драдња.

#### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **За објавување на**

### **Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за усогласување на намената на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето**

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за усогласување на намената на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 02.03.2018 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-1204/5**  
**05.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**м-р Митко Јанчев**

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.весник на Општина Кавадарци” бр.8/05), а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, бр.54/11, бр.155/12, бр.53/13, бр.72/13, бр.44/14, бр.115/14, бр.199/14, бр.124/15, бр.129/15, бр.217/15 и бр.31/16), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 02.03. 2018 година, донесе

## **О Д Л У К А**

### **За утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за усогласување на намената на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето**

### **Член 1**

Се утврдува потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на

намената на бесправно изградените објекти кои треба да се вклопат со поединечни зони со намената на земјиштето и општиот режим на градење, на тој начин што со идната урбанистичко планска документација ќе се изврши усогласување со состојбата која е утврдена на лице место, за следните барања :

1. Барање бр.14-4766 на барателот **Димитар Илиев** од Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект.  
–Деловен простор – зграда бр.1 изграден на КП бр.10904 м.в. Индустриска бб во КО Кавадарци 2.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08-984/5**  
**02.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**Ристо Сакалиев**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

## Р Е Ш Е Н И Е

### За објавување на

**Програма за изменување и дополнување на Програмата за комунални дејности за 2018 година**

1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на Програмата за комунални дејности за 2018 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 02.03.2018 година.

2.Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-1204/6**  
**05.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**м-р Митко Јанчев**

Врз основа на член 5 и член 7 од Законот за комунални дејности од (Сл.весник на РМ бр.95/12,163/13,42/14,44/15,147/15и 31/16 ) а во врска со Одлуката за комунален ред бр.08-4875/20 од 20.12.2017 година, (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.4/2017 ) член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на ОпштинаКавадарци,, бр.8/2005), и член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весникна РМ „бр.5/02), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 02.03.2018 година, донесе

## ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ ЗА 2018 год.

### Член 1

Во Програмата бр.08-4875/2 од 20.12.2017(„Службен гласник на Општина Кавадарци,,бр. 4/2017) се врши следното изменување и дополнување :

1. Во глава **В - Јавно осветлување** се врши следната измена  
**под ред.број 2 -Инвестициони активности**  
**-поставување на нова НН мрежа за**  
**улично осветлување,** вредноста од 9.003.250,00 не се менува .

Се врши измена на позициите во Спецификацијата за 2018 година и тоа:

- позиција ул,**„Праведничка,,** износот од 138.000,00 се заменува со износ од 588.000,00ден.
- позиција ул,**„Кеј 800 метри осветлување 32 канделабри ,,** се менува и гласи **„Кеј река Луда Мара –осветлување,,** и износот од 1.000.000,00 се заменува со износ од 300.000,00 ден.

После позиција **„Градски гробишта,,**во табелата се додава нова позиција која гласи: **„бул,,Блажо Алексов,,-спој со бул,,Видое Смилевски-Бато,, осветлување (нов кружен тек),,** со износ од 250.000,00ден.

### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци,,

**Бр.08-984/6**  
**02.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**Ристо Сакалиев**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**За објавување на**

Одлука за кофинансирање на Проектот “Изградба на дел од главен колектор за отпадни води на град Кавадарци до прочистителна станица”.

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за кофинансирање на Проектот “Изградба на дел од главен колектор за отпадни води на град Кавадарци до прочистителна станица”, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 02.03.2018 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-1204/7**  
**05.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**м-р Митко Јанчев**

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 02.03.2018 година, донесе

**ОДЛУКА**

**За кофинансирање на Проектот “Изградба на дел од главен колектор за отпадни води на град Кавадарци до прочистителна станица”**

**Член 1**

Со оваа Одлука се обезбедуваат финансиски средства за учество на Општина Кавадарци во проектот “Изградба на дел од главен колектор за отпадни води на град Кавадарци до прочистителна станица”.

Проектот опфаќа изградба на дел од главниот колекторски систем на општина Кавадарци во должина од 300 метри.

**Член 2**

Вкупната вредност на Проектот “Изградба на дел од главен колектор за отпадни води на град Кавадарци до прочистителна станица” е во износ од 3.699.654 денари со вклучен ДДВ.

### Член 3

Финансиските средства од член 2, до износ од 2.000.000 денари ќе се обезбедат од Министерство за Животна Средина и просторно планирање, а Општина Кавадарци ќе обезбеди дополнителни средства за кофинансирање на овој проект во висина од 1.699.654, кои ќе се обезбедат од Буџетот на општина Кавадарци за 2018 година програма – Г.

### Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина Кавадарци.

**Бр.08-984/7**  
**02.03.2018 година**  
**Кавадарци**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**Ристо Сакалиев**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### За објавување на

**Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување на ООУ „Димката А Габерот,, с.Ваташа со арх.бр.04-32/3 од 14.02.2018 година**

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување на ООУ „Димката А Габерот,, с.Ваташа со арх.бр.04-32/3 од 14.02.2018 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 02.03.2018 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-1204/8**  
**05.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**м-р Митко Јанчев**



Врз основа на член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор („Службен весник на РМ„ бр.27/14,199/14,27/16) 50 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ”бр.05/2002) , член 36 став 1 точка 16 до Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/2002),член 82 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Кавадарци („Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 02.03.2018 година, донесе

## **О Д Л У К А**

**за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Димката Ангелов-Габерот „с.Ваташа, донесена од Училишен одбор на ООУ,, Димката Ангелов-Габерот „с.Ваташа бр.02-34/3 од 22.01.2018 година**

### **Член 1**

Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „ Димката Ангелов-Габерот „ с.Ваташа, донесен од Училишен одбор на ООУ,, Димката Ангелов-Габерот, с.Ваташа бр. 02-34/3 од 22.01.2018 година

### **Член 2**

Одлуката да се достави до архива на ООУ,, Димката Ангелов-Габерот,,с.Ваташа.

### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08-984/8**  
**02.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**Ристо Сакалиев**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

## **Р Е Ш Е Н И Е**

**За објавување на**

**Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(Бојанчиште)**

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(Бојанчиште), донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 02.03.2018 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-1204/9**  
**05.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**м-р Митко Јанчев**

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ,, бр.5/02) , член 59 став 12 од Закон за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 02.03.2018 година, донесе:

## **О Д Л У К А**

**За ослободување од плаќање надоместок  
за утврдување на правен статус на бесправен објект**

### **Член 1**

Општина Кавадарци Локална Самоуправа се ослободува од обврската за плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект - /други посебни делови на зграда во с. Бојанчиште, означен како број на зграда 1, влез 01, кат: приземје, намена на зграда/посебен дел од зграда В4-8 /органи на локална самоуправа /, со локација во мв„Бојанчиште,, на КПбр.890 КО Бојанчиште, со внатрешна површина деловен простор од 54м<sup>2</sup> , во износ од 111.137,00денари.

### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08-984/9**  
**02.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**Ристо Сакалиев**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

## **Р Е Ш Е Н И Е**

### **За објавување на**

### **Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(базент)**

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(базент), донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 02.03.2018 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-1204/10**  
**05.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**м-р Митко Јанчев**

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ., бр.5/02) , член 59 став 12 од Закон за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци., бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 02.03.2018 година, донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект**

#### **Член 1**

Општина Кавадарци Локална Самоуправа се ослободува од обврската за плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект - помошни објекти и базени кои се наоѓаат на ул.„Вишешница,, на КПбр.13709 КО Кавадарци 2:

–помошен објект кој се наоѓа на ул.„Вишешница,, на КПбр.13709 КО Кавадарци 2, означен како број на зграда 2, влез 01, кат: приземје, намена на

зграда/посебен дел од зграда ДЗ-13 /П /, со внатрешна површина од 96м<sup>2</sup>, во износ од 119.625,00денари.

-помошен објект кој се наоѓа на ул.,Вишешница,, на КПбр.13709 КО Кавадарци 2, означен како број на зграда 3, влез 01, кат: приземје, намена на зграда/посебен дел од зграда ДЗ-13 /П /, со внатрешна површина од 4м<sup>2</sup>, во износ од 5.425,00денари.

-деловен објект кој се наоѓа на ул.,Вишешница,, КПбр.13709 КО Кавадарци 2, означен како број на зграда 4, влез 01, кат:По, намена на зграда/посебен дел од зграда БЗ-13 /П /, со внатрешна површина од 116м<sup>2</sup>, во износ од 87.175,00денари.

-базен кој се наоѓа на ул.,Вишешница,, на КПбр.13709 КО Кавадарци 2, означен како број на зграда 5, намена на зграда/посебен дел од зграда ДЗ-2 /П /, со внатрешна површина од 1242м<sup>2</sup> /волумен 3541м<sup>3</sup> во износ од 621.000,00денари.

- базен кој се наоѓа на ул.,Вишешница,, на КПбр.13709 КО Кавадарци 2, означен како број на зграда 6, намена на зграда/посебен дел од зграда ДЗ-2 /П /, со внатрешна површина од 172м<sup>2</sup> /волумен 158м<sup>3</sup>, во износ од 86.000,00денари.

## Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08-984/10**  
**02.03.2018 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**Ристо Сакалиев**

**Општина :** Совет на Општина Кавадарци

**Тип :** Исправка

**Наслов :** Исправка на Решението за разрешување и именување на претставници за Општина Кавадарци во Надзорниот Одбор за вршење контрола на материјално-финансиско работење на ЈП за стопанисувањесо спортски објекти “Мито Хаџи Василев Јасмин“ Кавадарци бр.08-725/10 од 16.02.2018 година.

**Текст :** По извршеното срамнување на изворниот текст на Решението за разрешување и именување на претставници за Општина Кавадарци во Надзорниот Одбор за вршење контрола на материјално-финансиско работење на ЈП за стопанисувањесо спортски објекти “Мито Хаџи Василев Јасмин“ Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.07/2018), утврдено е дека во текстот на Решението е направена техничка грешка поради што Комисијата за

статут и прописи согласно член 92 од Статутот на Општина Кавадарци ја дава следната

## И С П Р А В К А

Во член 2 од Решението за разрешување и именување на претставници за Општина Кавадарци во Надзорниот Одбор за вршење контрола на материјално-финансиско работење на ЈП за стопанисување со спортски објекти “Мито Хаџи ВасилевЈасмин“ Кавадарци бр.08-725/10 од 16.02.2018 година името Лазе Тасев **се менува и гласи** Тасе Лазов .

Бр.08-988/3

01.03.2018 година

Комисија за Статут и прописи  
Претседател  
Развигор Кабранов